



**„Општина Шуто Оризари,,  
„ Komuna Suto Orizari“  
Република Македонија - Republika Makedonija**

Бр./ No \_\_\_\_\_  
2018 год./bers  
СКОПЈЕ - SKOPJE

Врз основа на член 11; член 25; член 30, став 1 алинеја 2 и став 3; член 48 и член 49 од Законот за административните службеници („Службен Весник на РМ“ бр. 27/14; 199/14; 48/15; 154/15; 05/16; 142/16 и 11/18), Правилникот за формата и содржината на интерниот оглас, начинот на поднеување на пријавата за унапредување, начинот на спроведување на административната селекција и интервјутото, како и начинот на нивно бодирање и максималниот број на бодови од постапката на селекција, во зависност од категоријата на работно место за кое е објавен интерниот оглас („Службен Весник на РМ“ бр.11/15) како и Правилникот за измена и дополнување на Правилникот за формата и содржината на интерниот оглас, начинот на поднеување на пријавата за унапредување, начинот на спроведување на административната селекција и интервјутото, како и начинот на нивно бодирање и максималниот број на бодови од постапката на селекција, во зависност од категоријата на работно место за кое е објавен интерниот оглас („Службен Весник на РМ“ бр.35/18), Градоначалникот на општина Шуто Оризари објавува:

**ИНТЕРЕН ОГЛАС ЗА УНАПРЕДУВАЊЕ НА АДМИНИСТРАТИВНИ СЛУЖБЕНИЦИ ВО ОПШТИНА  
ШУТО ОРИЗАРИ**

Се распишува интерен оглас за унапредување на административни службеници за следното работно место:

**01. УПР01 01 В01 000 – Советник за планирање на економскиот развој – 1 извршител.**

1. Посебни услови за работно место за нивото Б1 ниво на квалификациите VI А според Македонската рамка на квалификации и стекнати најмалку 240 кредити според ЕКТС или завршен VII/1 степен,
  - Најмалку 3 (три) години работно искуство во структурата;
  - Активно познавање на компјутерски програми за канцелариско работење;
  - Потврда за положен испит за административно управување;
  - Активно познавање на еден од трите најчесто користени јазици на Европската унија (англиски, француски, германски);
  - Работно време: 40 часа неделено;
  - Чиста нето плата 27.000,00 МКД.
2. Кандидатите кои аплицираат на интерниот оглас треба да ги исполнуваат следните општи услови:
  - Да е државјанин на Република Македонија;

- Активно да го користи македонскиот јазик;
  - Да е полнолетен;
  - Да има општа здравствена способност за работното место и,
  - Со правосилна судска пресуда да не му е изречена казна забрана на вршење професија, дејност или должност.
  - Да е оценет со оценка „А“ или „Б“ при последното оценување;
  - Да е на работно место на непосредно пониско ниво од работно место за кое е објавен интерниот оглас;
  - Да поминал најмалку две години на тековното работно место и,
  - Да не му е изречена дисциплинска мерка во последната година пред објавувањето на интерниот оглас.
3. Кандидатите потребно е да поднесат пријава на службената електронска адреса на општина Шуто Оризари односно на [sutoorizari@t.mk](mailto:sutoorizari@t.mk) и пополнета пријава и докази за податоците содржани во пријавата до архивата на општина Шуто Оризари.
  4. Кандидатите, пријавата со потребните документи треба да ја достави во рок од 7 дена од денот на објавувањето на интерниот оглас.
  5. Кандидатите кон пријавата треба да приложат:
    - Оценки за оценување на административниот службеник од последните 3 години;
    - Обуки како посетител на обука, (потврди не постари од 5 години)
  6. Во пријавата кандидатите должни се под материјална и кривична одговорност да потврдат дека податоците во пријавата се точни, а доставените докази верни на оригиналот.
  7. Кандидатот кој внел лажни податоци во пријавата или за кој се утврди дека внел лажни податоци ќе биде дисквалификуван од натамошната постапка по овој оглас.

**Градоначалник на општина Шуто Оризари**  
**Курто Дудуш**

---